



**Х. Е. Р. А.**  
асоцијација за здравствена едукација и истражување

адреса Дебарца 56  
2 кат стан 4  
1000 Скопје

тел. 02/3290 395  
факс 02/2556 002  
email hera@hera.org.mk  
web hera.org.mk

## **Повик за понуди: Консултант за спроведување на истражување и подготовка на стратешка рамка**

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање на консултант за спроведување на Истражување на потребите и ставовите и Подготвување на Стратешка рамка 2017-2020 на организацијата.

Ангажманот е во рамките на проектот „Цивика Мобилитас институционален грант ЦМ-ИНС-03“. Цивика Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).

Во рамки на проектот е предвидено подготовка на нова мисија и визија на организацијата, во согласност со потребите и ставовите на нејзините конституенти, како и изработка на нова Стратешка рамка на делување 2017-2020.

Повикот е отворен за физички и правни лица.

### **АНГАЖМАНОТ ОПФАКА:**

#### **01. Спроведување на истражување за потребите и ставовите на конституентите на организацијата и дефинирање на нова мисија и визија на организацијата**

- Изработка на методологија и дизајн на истражувањето
- Спроведување на истражување помеѓу конституентите на организацијата (вработени, членови, волонтери, корисници на услуги, партнери, донатори, институции и донесувачи на одлуки)
- Анализа и презентација на првични наоди од истражувањето пред организацијата
- Подготовка на предлог/концепт мисија и визија во согласност со наодите од истражувањето
- Работна средба со конституентите за евалуација на изработениот предлог/концепт мисија и визија и прибирање на фидбек од истите
- Ревидирање на концептот за мисија и визија во согласност со коментарите од работната група



*Citizens for change!*





**X. E. P. A.**  
асоцијација за здравствена едукација и истражување

адреса Дебарца 56  
2 кат стан 4  
1000 Скопје

тел. 02/3290 395  
факс 02/2556 002  
email hera@hera.org.mk  
web hera.org.mk

## **02. Подготовка на Стратешка рамка на организацијата 2017-2020**

- Презентација на предлогот/концептот за мисија и визија изработена во Активност 01 пред работната група за изработка на Стратешки план 2017-2020
- Изработка на методологија и план за подготвување на Стратешката рамка 2017-2020
- Фасилитирање на тридневна работилница за конституентите на организацијата (членови, вработени, корисници на услуги, партнери) за подготовка на Стратешки план 2017-2020
- Подготовка на Стратешки план 2017-2020 (презентиран пред организацијата, ревидиран врз основа на фидбек, подготовка на конечна верзија за усвојување)
- Подготовка на насоки за одржливост на работата на организацијата по 2017 година врз основа на веќе изработено претходно истражување и проценка за одржливост, и во согласност со спроведените истражувања од страна на консултантот

### **ВРЕМЕНСКА РАМКА:**

#### **01 За активноста под број 01:**

Ангажманот е очекувано да трае 15 консултантски денови, за периодот март - мај 2017 година

#### **02 За активноста под број 02:**

Ангажманот е очекувано да трае 9 работни денови, за периодот март – јуни (за насоките за одржливост, 5 дена) и септември - октомври 2017 (за Стратешки план, 4 дена)

### **ПРОФИЛ И КВАЛИФИКАЦИИ НА КОНСУЛТАНТОТ:**

Бараме лице/тим/правно лице чија главна одговорност ќе биде спроведување на истражување за потребите и ставовите на конституентите и подготовка на нова мисија и визија и Стратешки план 2017-2020. Консултантот треба да има знаење



*Citizens for change!*





**Х. Е. Р. А.**  
социјација за здравствена едукација и истражување

адреса Дебарца 56  
2 кат стан 4  
1000 Скопје

тел. 02/3290 395  
факс 02/2556 002  
email hera@hera.org.mk  
web hera.org.mk

и искуство за и во спроведувањето на овој тип на активности, со веќе докажано искуство и продукти.

Консултантот/физичкото лице(а) номинирано(и) од правното лице треба да ги исполнува(ат) следните услови:

- 5 годишно искуство како методолог и како главен истражувач во квантитативни и квалитативни истражувања
- 5 годишно искуство како фасилитатор во водење на процес на подготвување стратешки план и подготвување на стратешки план
- 5 годишна експертиза и искуство во стратешко планирање, за што ќе треба да достави доказ/портфолио
- Да има темелно познавање на граѓанскиот сектор во РМ
- Да има темелно познавање на човековите права, сексуалното и репродуктивно здравје и права, правата и потребите на лицата од маргинализираните групи
- Способности за планирање и организација
- Течно говорење и пишување на македонскиот и англискиот јазик
- Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи
- Државјанство на Република Македонија

## АПЛИКАЦИЈА:

На повикот може да се пријават физички или правни лица, како индивидуи и/или како тим.

Заинтересираните лица, **најдоцна до 27 февруари 2017** (крај на ден) потребно е да достават:

- професионална биографија со вклучени референци за активностите 01 и 02
- предлог на акционен план за сите активности од повикот



*Citizens for change!*





**X. E. P. A.**  
асоцијација за здравствена едукација и истражување

адреса Дебарца 56  
2 кат стан 4  
1000 Скопје

тел. 02/3290 395  
факс 02/2556 002  
email hera@hera.org.mk  
web hera.org.mk

- Предлог методологија за: 1. спроведување на истражување и подготовка на мисија и визија и 2. за фасилитирање и изработка на Стратешки план 2017-2020 и акционен план за спроведување
- Предлог буџет за активностите 01 и 02, според бројот на консултантски денови предвидени во повикот
- Портфолио/листа на клиенти/организации за кои се спроведени истиот тип на активности

Документите со назнака **Повик за консултант за истражување и стратегија** може да ги доставите на следниот начин:

Електронски, на следната **електронска адреса**: [konkurs@hera.org.mk](mailto:konkurs@hera.org.mk)

По пошта, на адреса: X.E.P.A. ул. Дебарца 56/1-4, Скопје, со назнака (**Повик за консултант за истражување и стратегија**)

Лицата коишто аплицирале ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски пат, најдоцна 5 дена по затворањето на повикот.



*Citizens for change!*

